

20181202297

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

УКАЗ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ГРАДЕЖНИТЕ ПРОИЗВОДИ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за градежните производи,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 26 јуни 2018 година.

Бр. 08-4003/1
26 јуни 2018 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
м-р **Талат Цафери**, с.р

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ГРАДЕЖНИТЕ ПРОИЗВОДИ

Член 1

Во Законот за градежните производи („Службен весник на Република Македонија“ број 104/15, 192/15 и 53/16), насловот пред членот 2 се брише.

Член 2

Членот 3 се брише.

Член 3

Во член 4 точката 14 се менува и гласи:

„Лабораторија за тестирање“ е именувана лабораторија од Министерството за економија, овластена за извршување на задачите од трета страна во процесот на оцена и потврда на постојаноста на својствата, која мери, преиспитува, тестира, одредува вредност или на друг начин ги определува карактеристиките или својствата на материјалите на градежните производи.”

По точката 17 се додава нова точка 17-а, која гласи:

„17-а „Нотифицирано тело“ е тело вклучено во процесот на оцена на сообразност, кое е овластено и пријавено нотифицирано тело до Европската комисија од страна на Министерството за економија;”

Точката 20 се менува и гласи:

„Планирана употреба“ е употреба на градежниот производ во согласност со соодветните хармонизирани технички спецификации;”

Точката 26 се менува и гласи:

„Суштински карактеристики“ се оние карактеристики на градежниот производ за кои е потребно да ги исполнат основните барања за градежните објекти, дадени во техничките спецификации;”.

По точката 26 се додава нова точка 26-а, која гласи:

„26-а. „Тело за оценка на сообразност“ е тело вклучено во процесот на оценка на сообразност, кое се овластува од страна на Министерството за економија, за извршување на задачи како трета страна во процесот на оценка и потврда на постојаноста на својствата на градежниот производ;”.

Точката 32 се менува и гласи:

„Хармонизирана техничка спецификација“ е документ кој ги пропишува суштинските карактеристики (техничките барања) што треба да ги исполни еден производ, пропишани во хармонизираните стандарди или во Европски документ за оценка (EAD) и“.

Член 4

Во член 5 ставот (1) се менува и гласи:

„Градежните производи може да се пуштаат на пазарот само ако се соодветни со нивната планирана употреба, што подразбира, објектите во кои производите ќе бидат вградени мора да ги исполнуваат следниве основни барања:

1. Механичка отпорност и стабилност;
2. Безбедност во случај на пожар;
3. Хигиена, здравје и животна средина;
4. Безбедност и достапност при употреба;
5. Заштита од бучава;
6. Заштеда на енергија на задржување на топлина и
7. Одржлива употреба на природни ресурси.”.

По ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи:

„(2) Основните барања кои треба да ги исполнат градежните објекти се утврдени во прописите од областа на градење.“.

Ставот (2) станува став (3).

Член 5

Насловот пред членот 6 и членот 6 се менуваат и гласат:

„Надлежен орган за градежните производи

Член 6

(1) Надлежен орган за спроведување на Законот за градежните производи е Министерството надлежно за работите од областа на економијата (во натамошниот текст: Министерството).

(2) Министерството е контакт точка за градежните производи во согласност со овој закон.

(3) Министерството, заради пуштање на пазар на градежните производи и исполнување на суштинските карактеристики на градежните производи е надлежно за:

- именување на тела вклучени во процесот за оценка и потврда на постојаност на својствата,
- пријавување - нотифицирање на именуваните тела во Европската комисија, кои се вклучени во процесот на оценка на сообразност и
- именување на Тела за техничка оценка (во натамошниот текст: TABs).“.

Член 6

Насловот пред членот 7 се брише, а во членот 7 став (2) зборот „седум“ се заменува со зборот „девет“, а по зборовите: „Организација на потрошувачи на Република Македонија“ се става запирка и се додаваат зборовите: „два члена од именуваните акредитирани тела“.

Член 7

Во членот 8 став (1) се менува и гласи:

„Кога градежниот производ е сообразен со хармонизирана техничка спецификација или согласно со ставот (2) на овој член производителот изготвува изјава за својствата за суштински карактеристики на градежниот производ (во натамошниот текст: изјава за својствата) кога таквиот производ го пушта на пазарот.“.

Член 8

По членот 12 се додава нов наслов и нов член 12-а, кои гласат:

„Исклучок од изготвување на изјава за својствата

Член 12-а

По исклучок од членот 8 став (1) од овој закон, производителот не треба да изготвува изјава за својствата при пуштање на пазарот на градежниот производ опфатен со хармонизирани стандард, ако:

а) градежниот производ е поединечно произведен или изработен по нарачка во вонсериски процес според посебна нарачка и вграден во поединечно идентификувана градежна работа од страна на производител, кој е одговорен за безбедно вградување на производот во градежните објекти, во согласност со прописите од областа на градење и одредбите на овој закон и со одговорност на операторите кои ги извршуваат градежните работи согласно со прописите од областа на градењето или

б) градежниот производ е произведен на градилиштето заради негово вградување во градежните објекти во согласност со прописите од областа на градење и одредбите на овој закон и со одговорност на операторите кои ги извршуваат градежните работи за негово безбедно извршување и се проектирани според прописите од областа на градење или

в) градежниот производ е произведен на традиционален начин или на начин кој е соодветен за заштита на културното наследство и со неиндустриски процес заради соодветна реставрација на заштитени градежни објекти како дел од заштитената животна средина или поради нивната посебна архитектонска или историска вредност, во согласност со закон.“.

Член 9

Во членот 13 ставовите (3), (4) и (5) се бришат.

Член 10

Членот 14 се брише.

Член 11

Во член 15 ставот (5) се менува и гласи:

„Производителот е обврзан во случај кога е потребно да обезбеди прецизност и постојаност на својствата на градежниот производ, да изврши тестирање на примероците на градежните производи кои се пуштени на пазарот или се достапни на пазарот, да води регистар на поплаки за градежните производи, односно регистар на несообразни и повлечени градежни производи и за тоа го информира дистрибутерот.“.

Во ставот (6) по зборот „можно“ се додаваат зборовите: „поради големината и природата на производот“.

По ставот (7) се додава нов став (8), кој гласи:

„(8) Производителот кога го пушта производот на пазарот е обврзан да обезбеди изјава за својства и техничкото упатство кои го придружуваат производот, напишани на македонски јазик.“.

Во ставот (8) кој станува став (9) зборот „нехармонизираност“ се заменува со зборот „несообразност“.

Член 12

Во членот 16 став (2) зборот „потребна“ се заменува со зборот „потребно“.

Во ставот (3) се додава нова точка а), која гласи:

„а) ги става на располагање изјавата за својствата и техничкото упатство согласно со временскиот период согласно со членот 15 став (3) на овој закон;“.

Точките а) и б) стануваат точки б) и в).

Член 13

Во членот 17 став (2) во алинејата 4 сврзникот „и“ на крајот од реченицата се заменува со запирка.

Во алинејата 5 точката на крајот од реченицата се заменува со сврзник „и“ и се додава нова алинеја 6, која гласи:

„- изјавата за својства и техничкото упатство се напишани на македонски јазик.“.

Во ставот (8) по зборот „односно“ се додаваат зборовите: „несообразни и“.

Член 14

Во член 18 ставот (6) се менува и гласи:

„Дистрибутерот кој смета или има причина да се сомнева дека градежниот производ кој го пуштил на пазарот, не е во согласност со изјавата за својствата или со барањата од овој закон, веднаш ги информира надлежните органи за надзор на пазарот, дека се преземени потребни мерки за да се доведе градежниот производ во сообразност.“.

Член 15

Во член 27 ставот (4) се менува и гласи:

„Министерот ги пропишува:

- содржината и начинот за изработка на Европски документ за оцена и
- форма и содржина на европската техничка оцена.“.

Член 16

Насловот пред членот 28 и членот 28 се бришат.

Член 17

По членот 31 се додава нов наслов и нов член 31-а, кои гласат:

„Оцена и потврда на постојаност на својствата

Член 31-а

(1) Оцената и потврдата на постојаноста на својствата на градежниот производ во врска со нивните суштински карактеристики се врши во согласност со еден од системите за оцена и потврда на постојаноста на својствата во согласност со подзаконските акти од овој закон.

(2) Во системите од ставот (1) на овој член, се земаат предвид оцената и потврдата на постојаноста на својствата на градежниот производ кои ги врши производителот или именуваното тело за оцена во согласност со подзаконските акти од овој закон.

(3) Постапките на оцена и потврда на постојаноста на својствата, кои во зависност од системите од ставот (1) на овој член, ги врши производителот се:

- оцена на својства на градежниот производ врз основа на тестирања (испитувања), (вклучувајќи земање примерок), пресметки, табеларни вредности или описна документација за производот,

- контрола на фабричкото производство и

- понатамошни тестирања на примерокот од градежниот производ на фабриката во согласност со пропишаниот план за тестирање.

(4) Постапките на оцена и потврда на постојаноста на својствата зависно од системите од ставот (1) на овој член, кои ги врши именуваното тело за оцена се:

- оцена на својства на градежниот производ врз основа на тестирања (испитувања), (вклучувајќи земање примерок), пресметки, табеларни вредности или описна документација за производот,

- постапки на оцена и потврда на својствата на градежните производи во однос на суштинските карактеристики: реакции на пожар, отпорност на пожар, својства при надворешен пожар, апсорпција на бучава, односно емисија на опасни материјали,

- почетен преглед на производниот погон и контрола на фабричкото производство,

- постојан надзор, оцена и вреднување на фабричкото производство и

- тестирање на примероци земени по случаен избор, пред да се пушти градежниот производ на пазарот.“.

Член 18

Насловот пред членот 32 и членот 32 се бришат.

Член 19

Во член 33 ставот (2) се менува и гласи:

„Именувано тело од ставот (1) на овој член може да биде:

- Лабораторија за тестирање вклучена во постапката за оцена на својствата на градежниот производ,

- Лабораторија за тестирање вклучена во постапката за оцена и потврда на својствата на градежниот производ во однос на суштинските карактеристики: реакции на пожар, отпорност на пожар, својства при надворешен пожар, апсорпција на бучава, односно емисија на опасни материи,

- Тело за сертификација за контрола на фабричко производство за постапка за издавање на сертификат за сообразност на контролата на фабричко производство и

- Тело за сертификација за производ за постапка за издавање на сертификат за постојаност на својствата на производот.“.

Ставовите (3) и (4) се бришат.

Член 20

Во член 35 по ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:

„(3) Именуваното тело мора да биде акредитирано во согласност со Законот за акредитација.“.

Ставовите (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17) и (18) стануваат ставови (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18) и (19).

Член 21

Во членот 38 став (3) се брише.

Член 22

Во член 43 ставот (3) се менува и гласи:

„Доколку, при првична проверка на производствениот погон и контрола на фабричкото производство, именуваното тело утврди дека производителот не ја обезбедил постојаноста на својствата на производот, тогаш бара од производителот да ги преземе сите потребни дејствија да го доведе градежниот производ во согласност со барањата на овој закон и не издава сертификат.“.

Ставот (4) се менува и гласи:

„Доколку, во текот на следењето на активностите за потврда на постојаноста на својствата на градежниот производ, именуваното тело утврди дека градежниот производ повеќе ги нема истите својства за типот на производот, тогаш производителот треба да преземе соодветни мерки, а именуваното тело може да го укине или повлече сертификатот.“.

Ставот (5) се менува и гласи:

„Кога од страна на производителот не се преземени соодветни мерки за одржување и потврда на постојаноста на својствата на градежниот производ согласно со барањата на стандардот за градежниот производ или преземените мерки ја немаат потребната ефикасност, именуваното тело привремено го суспендира или повлекува сертификатот за производот.“.

Член 23

Насловот пред членот 44 се брише.

Во членот 44 став (1) по точката а) се додава нова точка б), која гласи:

„б) за секој издаден сертификат за градежните производи;“.

Точките б) и в) стануваат точки в) и г).

Член 24

Членот 45 се менува и гласи:

„(1) Градежен производ од хармонизирано подрачје кој се увезува се смета за сообразен согласно со одредбите од овој закон, во случаи кога:

- градежниот производ е означен со „СЕ“ ознака и придружен со Изјава за својства, техничко упатство и сертификати за сообразност издадени од страна на нотифицирано тело регистрирано во ЕУ, согласно со пропишаниот систем за оценка и потврда на постојаноста на својствата на производот согласно со hEN и EAD или

- градежниот производ е придружен со Изјава за својства, техничко упатство и сертификати за сообразност издадени од страна на именувано тело на земјата производител согласно со пропишаниот систем за оценка и потврда на постојаноста на својствата на производот согласно со hEN и EAD, признаено во Република Македонија и

- градежниот производ е придружен со Изјава за својства, техничко упатство и сертификати за сообразност извршени од страна на именувано тело на земјата увозник.

(2) Градежен производ од нехармонизирано подрачје кој се увезува се смета за сообразен согласно со македонските национални стандарди и македонските технички прописи и стандарди, во случаи кога:

- градежниот производ е придружен со Изјава за својства, техничко упатство и сертификати за сообразност извршени од страна на именувано тело на земјата увозник или

- градежниот производ е придружен со Изјава за својства, техничко упатство и сертификати за сообразност извршени од страна на именувано тело на земјата производител, признаени во Република Македонија.

(3) За да се утврди дали е обезбедено нивото на сообразност од ставовите (1) и (2) на овој член, надзорниот орган за контрола на пазарот, преку Министерството, може да побара дополнителни информации од земјата производител за одредбите според која спецификација треба да се изврши тестирањето и оцената на сообразност, може да побара и дополнителни информации за нотифицирано-именуваното тело вклучено во процесот за оцена и потврда на сообразност. Во случај на сомневање на квалитетот на градежниот производ, Министерството ја известува Европската комисија.

(4) Република Македонија сите тестирања и сертификати за сообразност, издадени во согласност со ставовите (1), (2) и (3) на овој член, ги смета за веродостојни, доколку ги издале нотифицирано/именуваните тела, вклучени во постапката за потврда на сообразноста, регистрирани во базата на ЕУ или признаени и регистрирани во Република Македонија.“.

Член 25

Членот 58 се менува и гласи:

„(1) Со денот на пристапување на Република Македонија во Европската Унија или со потпишување на АКА Протокол, почнуваат да се применуваат одредбите од членовите 11, 12, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 34, 39, 42 ставови (2) и (4), 45, 47, 48, 49 и 60 од Законот за градежните производи („Службен весник на Република Македонија“ број 104/15, 192/15 и 53/16).

(2) Одредбите на членот 8 став (2), членот 11 став (8) и членот 13 од Законот за градежните производи („Службен весник на Република Македонија“ број 104/15, 192/15 и 53/16) ќе се применуваат до пристапување на Република Македонија во Европската Унија или со потпишување на АКА Протокол.“.

Член 26

(1) Економскиот оператор кој пушта на пазар градежен производ од хармонизираното подрачје е должен своите производи да ги усогласи согласно со одредбите од овој закон до 30 септември 2018 година.

(2) Економскиот оператор кој пушта на пазар градежни производи од нехармонизираното подрачје, согласно со членот 13 од овој закон, е должен да изработи македонски национален стандард (согласно со членот 8 став (2) од овој закон) усвоен како национален стандард од страна на Институтот за стандардизација на Република Македонија во рок од една година од денот на влегувањето во сила на овој закон.

(3) Економскиот оператор кој пушта на пазар градежни производи од нехармонизираното подрачје, согласно со членот 13 од овој закон, по усвојувањето на македонски национален стандард е должен своите производи да ги усогласи во рок од една година од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 27

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.